

„Кон добро управување во државните претпријатија и независните тела“ (Improved good governance of state owned enterprises and independent state bodies) – Проектот е финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство

**Предмет: Повик за консултантски услуги бр. 0821-161/18**

Отворениот повик за **правен експерт** е во рамки на проектот „Кон добро управување во државните претпријатија и независните тела“ (Improved good governance of state owned enterprises and independent state bodies) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство имплементиран од Институт за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во периодот 15 јуни 2018 – 31 март 2019г.

**1. Опис на проектот**

Институт за демократија “Социетас цивилис” (ИДСЦС) ќе го анализира перформансот на јавните претпријатија, претпријатијата во државна сопственост и независните државни тела во однос на адекватноста на нивното управување и управувачки процедури, и ќе изврши проценка на тоа дали постојат процедури кои менаџерите на овие институции ги прават отпорни на клиентелизам и корупција.

Целта на проектот е иницирање промени во управувачката култура на целните институциите кои би придонеле кон нивен долгорочен, одржлив развој и би овозможиле основа за подобро внатрешно известување, која воедно би го подобрила известувањето кон државните надзорни институции и јавноста.

Проектот ќе придонесе кон подигање на свеста за доброто управување на претпријатијата во државна сопственост и независните државни тела, како и зголемување на информираноста за тоа како се управувани овие институции и од кого. За таа цел ИДСЦС конкретните политики ќе ги презентира пред пошироката јавност преку јавни настани, инфографици итн.

Проектот придонесува кон јавната дебата за назначување на членови на управните одбори и раководители на јавните институции и нуди информации кои го пренасочуваат фокусот на дебатата кон влијателни назначувања од понизок ранг.

**2. Делокруг на работа**

Вкупен број денови на експертски ангажман: максимум 7.

- i. Анализа на: законите и подзаконските акти, промените, правните недоречености и нерегулирани области, кои се однесуваат на работата и делувањето на јавните претпријатија, претпријатијата во целосна државна сопственост и независни регулаторни тела;
- ii. Анализа на правната рамка со која се регулира назначувањето на членови на управни одбори и директори во јавните претпријатија, претпријатијата во целосна државна сопственост и независни регулаторни тела, со дополнителен фокус на дискреционите можности за назначување;

- iii. Идентификување на јавни политики кои се во корелација со адекватните законски и подзаконски акти;
- iv. Регионална компаративна анализа на правно регулираните и дерегулираните области кои се однесуваат на јавните претпријатија, претпријатијата во целосна државна сопственост и независни регулаторни тела;
- v. Подготовка на финален краток документ за јавни политики со вклучување на сите коментари.

### **3. Испораки**

- i. Краток документ за јавни политики со вклучени правни препораки на македонски јазик (10-12 страни со техничка спецификација: фонт 12, големина А4, проред 1, маргини - Normal);
- ii. Листа на анализираните закони и подзаконски акти од точка 1 (Делокруг на работа);
- iii. Time-sheet во формат зададен од ИДЦСЦ за периодот за кој е ангажиран експертот;

Сите активности ќе бидат имплементирани во координација со проектниот тим на ИДЦСЦ. Работни јазици на овој ангажман се македонски и англиски јазик.

### **4. Временска рамка**

- i. Краток документ за јавни политики со вклучени правни препораки на македонски јазик – најдоцна до 30 септември 2018г;
- ii. Листа на анализираните закони и подзаконски акти од точка 1 (Делокруг на работа) – не подоцна од 3 септември 2018г;
- iii. Time-sheet во формат зададен од ИДЦСЦ – не подоцна од 15ти октомври 2018г.

### **5. Сопственост**

Продуктите кои ќе произлезат од ангажманот ќе останат во сопственост на ИДЦСЦ. Експертот се согласува да не ги користи продуктите надвор од овој ангажман без претходна писмена согласност од ИДЦСЦ.

### **6. Надомест**

Вкупниот надомест за извршените услуги на експертот не ја надминува сумата од 700 фунти во денарска противвредност.

### **7. Потребни документи:**

- a. За правни лица
  - Тековна состојба од Централен регистар на Р. Македонија
  - Референтна листа на претходни слични ангажмани на предложениот експерт
  - CV (професионално резиме) на експертот во ЕУ формат
  - Понуда и финансиски предлог – нето износ на еден експертски ден, износ на ДДВ, вкупен износ на услугата.
- b. За физички лица
  - Референтна листа на претходни слични ангажмани
  - CV (професионално резиме) на експертот во ЕУ формат
  - Понуда и финансиски предлог – нето износ на еден експертски ден, износ на ДДВ, вкупен износ на услугата.

## **8. Процес на селекција и бодување**

ИДСЦС ќе го избере експертот на отворен повик. Процесот на евалуација ќе биде спроведен во 3 фази:

- i. Оценка на спецификација на понудите (максимум 5 поени)
- ii. Евалуација на професионално резиме (CV) (максимум 5 поени)
- iii. Евалуација на референтна листа на претходни слични ангажмани (максимум 5 поени)
- iv. Избор на најдобрата понуда.

## **9. Достава на апликација**

Апликацијата (професионално резиме и понуда на македонски јазик) треба да биде испратена во електронска форма на [contact@idscs.org.mk](mailto:contact@idscs.org.mk) со наслов: **Апликација за правен експерт, не подоцна од 17ти јули (вторник) (23:59ч.) 2018г.** ИДСЦС ќе го извести избраниот кандидат не подоцна од 20ти јули 2018г. Апликациите пратени по крајниот рок нема да бидат земени предвид. Само предселектираните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју.

ИН

Број 0821-161/18

Скопје, 10.07.2018